

Осигурително брокерско друштво
ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД
Бр. 0302/6
24.03 20 25 год.
СКОПЈЕ

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31.12.2024 година и
Мислење на независниот ревизор

РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје

Ул. Дамаска бр.8а/1-6 Скопје
info@reviko.mk



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	4
2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	5
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК	6
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА	7
5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.....	8

ПРИЛОЗИ:

- Тековна состојба на субјектот
- Годишна пресметка
- Годишен извештај за работењето

РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје

Ул. Дамаска бр.8а/1-6 Скопје
info@reviko.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО

**Акционерите на Осигурително брокерско друштво
ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје
Ул. Шарски одред бр.10-2 Скопје- Центар Центар**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурирителното брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје (во понатамошниот текст: "Друштвото"), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба на ден 31.12.2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за парични текови како и Извештајот за промени во главнината, за годината којашто завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурителното брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје, на ден 31 декември 2024 година, како и на нејзината финасиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РСМ бр.28/2004...215/2023").

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентност на Годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1 точка д) од Законот за Ревизија ("Службен весник на РСМ бр.158/2010...83/2018").

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 21.03.2025 година
Овластен ревизор

Горан Костески



РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје
Управител

Горан Костески



1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За период 01.01.2024- 31.12.2024 година

	Белешка	Во илјади денари	
		2024	2023
Приходи од работење			
Приходи од продажба	5	10.584	11.086
Останати приходи	6	301	414
Вкупно приходи од работење		10.885	11.500
Расходи од работење			
Трошоци за сировини и материјали	7	189	208
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	717	340
Останати трошоци од работење	9	2.145	2.093
Трошоци за вработени	10	1.530	2.261
Амортизација на материјални и нематеријални средства	11	44	31
Вредносно усогласување, обезвреднување на тековните средства	12	/	/
Останати расходи на работењето	13	/	191
Вкупно расходи од работење		4.625	5.124
Финансиски приходи - расходи	14	332	163
Добивка (загуба) од финансико работење		332	163
Добовка од редовно работење	15	6.592	6.539
Данок на добивка		(706)	(677)
Нето добивка (загуба) за периодот		5.886	5.862

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 4 до 26 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28.02.2025

Одобрено од
Овластено лице



2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Состојба на 31.12.2024 година

	Белешка	Во илјади денари	
		На 31 декември	
		2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	16	160	111
Долгорочни финансии	17	14.867	9.430
Вкупно нетековни средства		15.027	9.541
Тековни средства			
Краткорочни побарувања	18	223	165
Парични средства и парични еквиваленти	19	3.694	4.939
Вкупно тековни средства		3.917	5.104
ВКУПНО СРЕДСТВА: АКТИВА		18.944	14.645
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	21		
Основна главнина		3.071	3.071
Законски резерви		174	174
Останати резерви		45	45
Акумулирана добивка		9.287	3.425
Добивка/Загуба за деловната година		5.886	5.862
Вкупно главнина и резерви		18.463	12.577
ОБВРСКИ И ПВР	20		
Краткорочни обврски		411	1.998
ПВР		70	70
Вкупно обврски		481	2.068
ВКУПНО ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ: ПАСИВА		18.944	14.645

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 4 до 26 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28.02.2025



3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

31 декември 2024 година

ОПИС	2024	2023
Добивка/Загуба	5.886	5.862
Амортизација	44	31
Приходи од камати и курсни разлики	(176)	(78)
Расходи од камати и курсни разлики	-	1
Оперативен Резултат	5.754	5.816
Залихи	-	-
Побарувања кон неповрзани купувачи	(58)	336
Побарувања кон поврзани купувачи	-	-
Останати побарувања	-	189
Активни временски разграничувања	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Обврски кон добавувачи неповрзани	(261)	475
Обврски кон добавувачи поврзани	-	-
Останати обврски	(1.326)	1.412
Долгорочни обврски	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	70
Вкупно од оперативни активности	4.109	8.298
Вложувања во НПО	(93)	(57)
Долгорочни вложувања	(5.437)	(5.149)
Краткорочни вложувања	-	-
Исплатени дивиденди	-	(1.513)
Вложувачки активности вкупно	(5.530)	(6.719)
Долгорочни кредити	-	-
Краткорочни кредити	-	-
Наплатена камата	176	78
Платени камати	-	(1)
Вкупно финансиски активност	176	77
Паричен тек за тековна година	(1.245)	1.656
Парични средства на почеток на година	4.939	3.283
Парични средства на крај на година	3.694	4.939

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 4 до 26 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28.02.2025

Одобрено од,
Овластено лице



4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА
31 декември 2024 година

Опис	Запишан Капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана Добивка	Добивка за тековната година	Загуба за тековната година	ВКУПНО
Состојба на 31.12.2023	3.071	174	45	3.425	5.862	-	12.577
Издадени акции за пари							-
Откупени сопствени акции							-
Продадени откупени сопствени акции							-
Пренос на добивката				5.862	(5.862)		-
Пренос на акумулираната добивка					5.886		5.886
Добивка за тековната година						-	-
Загуба за тековната година							-
Запишано зголемување во ЦРМ							-
Запишано намалување во ЦРМ							-
Останато зголемување/намалување							-
Дивиденди							-
Состојба на 31.12.2024	3.071	174	45	9.287	5.886	-	18.463

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 4 до 26 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28.02.2025

Одобрено од
Овластено лице

